

## ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **02194/2022**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Општина Петровец**

I.1.2) Адреса: ул.,, 1“ **66**

I.1.3) Град и поштенски код: **Петровец 1043**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Дарко Тинтоски** , адреса на е-пошта: **javninabavki@petrovec.gov.mk** телефон/факс: **02 2562239/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:  
**На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Органи на единиците на локалната самоуправа - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
**Изградба на управна (општинска) зграда на Општина Петровец**

II.1.1) Објавување на проценета вредност **Не**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Работи - Изведување**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **н.м. Петровец**

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка **Не**

II.6) Електронски каталог: **Не**

II.7) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.8) Заеднички поимник за јавни набавки: **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
45000000-7	Градежни работи

II.9) Делива набавка **Не**

II.10) Рамковна спогодба: **Не**

II.11) Алтернативни понуди **Не**

II.12) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

II.13) Претходна проверка на пазарот? **Не**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Поедноставена отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Електронска аукција **Да**

### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.2) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [15.00 %]**

IV.1.3) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.4) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.5) Резервирани договори **Не**

IV.1.6) Посета на локација/Преглед на придружна документација: **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи  
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: **(1) Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на**

земјата каде што е регистриран. (2) Документ како доказ издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста: Лиценца Б за изведување на градби од втора категорија, издадена од надлежен орган за вршење на работи од областа на уредување на простор.

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор

- Извод од целокупниот приход на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде што се бара, изјава за приходот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка, и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации: (1) Извод од целокупниот приход на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех), за последните три финансиски години: 2018, 2019 и 2020, со кој се потврдува исполнување на минималниот услов: Реализиран минимален приход од 60.000.000 денари, за секоја година поединечно, за последните 3 (три) финансиски години: 2018, 2019 и 2020.

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со опис на техничкиот персонал и техничките органи кои ќе учествуваат во извршувањето на јавната набавка, особено на оние кои се одговорни за контролата на квалитетот, а во случај на јавна набавка на работи, оние што ќе бидат вклучени во изведување на работите, без оглед на тоа дали се вработени во економскиот оператор или не: (3) Опис на техничкиот персонал кој ќе учествува во извршување на јавната набавка, со приложување на бараната документација со кои се потврдува исполнување на минималниот услов: - Најмалку 3(три) лица, со образование дипломиран градежен инженер, со овластување Б за инженер за изведба од градежништво, со најмалку 10 години работно искуство на проекти од високоградба, од кои најмалку 2(две) лица со положен испит од областа на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија; - Најмалку 2(две) лица, со образование дипломиран електро инженер, со овластување Б за инженер за изведба од електротехника, со најмалку 5 години работно искуство, од кои најмалку 1(едно) лице со положен испит од областа на енергетска ефикасност и обновливи извори на енергија; - Најмалку 1(едно) лице, со образование дипломиран машински инженер, со овластување Б за инженер за изведба од машинство, со најмалку 5 години работно искуство; - Најмалку 2(две) лица, со образование дипломиран геодетски инженер, со овластување Б за инженер за изведба од геодезија, со најмалку 5 години работно искуство; - Најмалку 1(едно) лице, со образование дипломиран инженер за безбедност при работа, со најмалку 5 години работно искуство; - Најмалку 1(едно) лице, со образование дипломиран инженер за заштита на животна средина, со најмалку 5 години работно искуство; - Најмалку 1(едно) лице, со образование ССС - Архитектонски техничар; - Најмалку 2(две) лица, со образование ССС - Електротехничар; - Најмалку 2(две) лица, со квалификација - Ракувач со градежна механизација (багер или ровокопач); - Најмалку 2(две) лица, со квалификација - Ракувач со градежна механизација (ваљак); - Најмалку 1(едно) лице, со квалификација - Ракувач со автодигалка; - Најмалку 1(едно) лице, со квалификација - Монтер на градежно скеле; - Најмалку 15(петнаесет) лица, со квалификација - Општи работници.

- со изјава за просечниот годишен број на вработени кај давателот на услуги или изведувач на работи и за бројот на неговиот раководен кадар во последните три години: (2) Изјава за бројот на лица во редовен работен однос и/или ангажирани лица кај понудувачот, со приложување на листа на лица во редовен работен однос издадена од надлежна институција и/или склучени договори за ангажирани лица, копија, не постари од 15 (петнаесет) дена сметано од крајниот рок за поднесување на понудите, со кои се потврдува исполнување на минималниот услов: Најмалку 60 (шеесет) лица во редовен работен однос и/или ангажирани лица;

- со изјава за инструментите, постројките или техничката опрема, која давателот на услугите или изведувачот на работите ја има на располагање за извршување на договорот: (4) Изјава за техничката опрема, која понудувачот ја има на располагање за извршување на јавната набавка, со приложување на бараната документација, со кои се потврдува исполнување на минималниот услов: - Најмалку 2(два) ваљаци за набивање; - Најмалку 3(три) багери; - Најмалку 5(пет) вибро жаби; - Најмалку 1(еден) миксер за бетон; - Најмалку 3(три) транспортни средства со минимална носивост од 17 тони, од кој 1 (едно) со ЕУРО 6 норма; - Најмалку 2(две) специјални товарни возила со кран; - Најмалку 1(еден) дефлектометар – динамичка плоча за испитување на модул на стисливост Ф300; - Најмалку 3(три) агрегати; - Најмалку 2(две) потопни пумпи минимум 20kW; - Скеле мин. 500m<sup>2</sup>, и - Сигнализација за времен режим на сообраќај.

- со листа на работи, со приложување потврда за задоволителна изведба на најважните работи. Со цел да се обезбеди соодветно ниво на конкуренција, договорниот орган може, доколку е тоа неопходно, да ги земе предвид доказите за изведени работи пред повеќе од пет години, што го наведува во тендерската документација: **(1) Листа на работи извршени во последните 5 (пет) години, со приложување потврда од договорен орган за навремено и квалитетно реализирање на договор, со кои се потврдува исполнување на минималниот услов: Најмалку 3(три) реализирани Договори со предмет: „Изградба или реконструкција на објекти од високоградба,, во последните 5 (пет) години, од кои најмалку 1(еден) со минимална вредност од 30.000.000,00 денари со вклучен ДДВ18%;**

IV.2.5) Стандарди

- Стандарди за системи за квалитет: - Сертификат за систем за квалитет **ISO 9001:2015** или еквивалентно;  
- Сертификат за стандард за безбедност и здравје при работа **ISO 45001:2018** или еквивалентно.

- Стандарди за управување со животна средина: - Сертификат за стандард за управување со животна средина **ISO 14001:2015** или еквивалентно.

## **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: **04.03.2022 година во 09:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **26.02.2022 година во 15:30 часот**

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања: **28.02.2022 година во 15:30 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **365** дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

**04.03.2022 година во 09:00 часот** , место: **Општина Петровец**

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: **17.02.2022** година

## **ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**

## **ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА**

## **ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ**

## **ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**

Известувања за склучен договор

Известувања за измена за склучен договор:

## **ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАГА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА**

- Градежни работи, работи поврзани со животната средина, комунални услуги, ХТЗ опрема/производи и останати поврзани стоки/услуги

## **ДЕЛ XI: КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА НАБАВКА**

- Дарко Тинтоски
- Стефани Арсовска
- Елена Анастасовска

## **ДЕЛ XII : ГОДИШЕН ПЛАН НА ОГЛАСОТ**

